

Снежана Мирасчиева

Ред. бр.	Опис на активноста за самоконтрола на автономниот статус на ФРВ согласно со Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на Универзитетот		Поени
2.	Објавен научен или стручен труд во меѓународно списание без импакт фактор – 3 (три) поени		
	Мирасчиева С., Петрова Е., Петровски В. (2013). <i>Communication, media and culture through the prism of mass</i> , УДК 008, Наука 21 века: Вопросы, гипотезы, ответы, научный журнал, №3. Taganrog, Russia, ISSN 2307-5902, http://journal.tagcnm.ru/files/n2132013.pdf		
3.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на меѓународна научна, уметничка конференција, конгрес и научно и стручно списание – 2 (два) поени		Поени
	<p><u>Конкретна активност</u></p> <p>Mirascieva, Snezana and Akeksovska, Marina (2013) Оценка на работата в детската градина. In: Четиринадесета меѓународна научно-практическа конференция на тема :”Съвременни тенденции в предучилищното възпитание, 13-14 June 2013, Sandanski, Bulgaria.</p> <p>Mirascieva, Snezana (2013) Синергичан пристап македонском образовном систему у функцију повећања квалитета образовања. Nastava i ucenje: Kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa. pp. 103-110. ISSN 978-86-6191-015-9</p>		
5.	Потпишан договор за домашна или меѓународна научна соработка на конкретен научен проект, еден договор на три години – 3 (три) поени годишно или 9 (девет) поени за три години		Поени
	<p>Конкретна активност</p> <p>Mirascieva, Snezana (2012) Интеграција на еколошкото образование во македонскиот образовен систем. [Project] во организација на ЗЕКК ОХО, со поддршка од МОН –Скопје и Швајцарска агенција за поддршка и развој (реализатор на обука за претставници од педагошко-психолошката служба во градинките, основните и средни училишта).</p> <p>2013год.,Сите сме еднакви, (образовен проект за промоција на меѓуетничка и меѓукултурна интеракција и социјална врска меѓу учениците (6-11) од основните училишта, во организација на ЗЕКК ОХО, со поддршка на МОН Скопје и Амбасадата на Велика Британија во РМ, Скопје, (реализатор на обука за одделенски наставници од основното училиште)</p> <p>2011-2013 год.,Инклузивно образование УНИЦЕФ (учесник)</p> <p>2012-2013 год.,Проект за мултиетничка интеграција во образованието, УСАИД, МЦГО, БРО; МОН , ДПИ (учесник)</p>		
9.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на домашна научна, уметничка конференција, конгрес (независно од тоа на кое место во трудот се наоѓа истражувачот /наставникот/ соработникот) и во домашно научно и стручно списание како главен носител и најмногу уште само еден автор, кој го определува главниот носител – 1 (еден) поен		Поени
	<u>Конкретна активност:</u>		

	<p>Mirascieva, Snezana (2013) <u>Образованието и воспитанието - од традиција до современост</u>. Зборник на трудови од научно- стручна расправа на тема „Образованието и воспитанието - од традиција до современост“. ISSN 978-9989-147-96-8</p> <p>Мирасчиева,С.(2013).<i>Теоријата и практиката на комуникацијата во воспитно-образовниот процес</i>, стр.428-432, Воспитанието и образованието меѓу традиционалното и современото, том 1, ISBN 978-608-238-011-7, Институт за педагогија, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје</p> <p>Mirascieva,S.,Petrovski,V.(2013).<i>Communication competences required from managers in education</i>. Воспитанието и образованието меѓу традиционалното и современото, том 2, ISBN 978-608-238-012-4, Институт за педагогија, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје</p> <p>Mirascieva, Snezana (2012) <u>За една нова концепциска платформа на наставата во насока на зголемена ефикасност и продуктивност</u>. Воспитание списание за образовна теорија и практика, 8 (12). pp. 101-110.</p> <p>Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana (2013) <u>Мултикултурализмот во образовниот систем на Р. Македонија</u>. Воспитание, списание за образовна теорија и практика, Штип, 2012/2013, 8 (12). pp. 93-101.</p> <p>Мирасчиева,С.(2012). <i>Професионалниот развој на наставниците од аголот на менаџерот во училиштето</i>. УДК 37.014.5“19“(049.3).стр.19-30. Годишен Зборник, ISSN 1409-9187 UDK:378(497.7). Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, (трудот не е вреднуван во ФРВ за 2012 бидејќи зборникот од печат излезе во 2013 год.).</p>		
12.	Самостојно претставување со уметнички и стручни дела:	Поени	
	во земјава – 8 (осум) поени во странство – 9 (девет) поени		
	<p>Конкретна активност</p> <p>-реализација на обука за професионално усовршување на воспитно-образовниот и раководниот кадар во средните училишта на тема <i>Современи методи во наставата, активно вклучување на учениците и поттикнување на нивната креативност</i>, проф. д-р Снежана Мирасчиева беше ангажирана како професор-обучувач во реализирањето на обуката во период 15.01.-30.03.2013 година за потребите на Бирото за развој на образованието при МОН, Скопје.</p> <p>-надворешен соработник-контролор на прашања/задачи за екстерно проверување на постигањата на учениците од област одделенска настава на македонски јазик, за учебната 2012/13 година за потребите на Државниот испитен центар.</p>		
14.	Издаден учебник – 5 (пет) поени	Поени	
	издадена скрипта – 2 (два) поени		
	<p>Конкретна активност</p> <p>Петровски В., Мирасчиева, С. (2013). <i>Мултикултурализам и интеркултурна комуникација</i>. Универзитет „Гоце Делчев“ Штип ISBN 978-608-4708-36-0. http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=195</p>	5	
		Вкупно поени	15